



**БАРАЊА И ОДГОВОРИ ПО ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА ПЕРИОД ОД
24.06.2024 ГОДИНА ДО 30.08.2025 ГОДИНА**

Реден број:	1
Архивски број на поднесено барање:	02-4520/1
Датум:	23.07.2024
Опис на информација до која се бара пристап:	„ Колкава е платата на Ректорот на Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Универзитетот „Свети Клименти Охрид“, Универзитетот „Гоце Делчев“ и Универзитетот на Југоисточна Европа?
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19) барањето е препратено на надлежност и понатамошно постапување до наведените Универзитети.

Реден број:	2				
Архивски број на поднесено барање:	02-4840/1				
Датум:	13.08.2024				
Опис на информација до која се бара пристап:	„Колку се вработени на минимална плата од 22 567,00 денари, колку се вработени на просечната плата во Македонија од 41 252,00 денари и колку се вработени што земаат над просечната плата во Македонија на пример од 41 252,00 до највисоката плата во државата,,				
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Имателот на информации од јавен карактер, Министерство за финансии – Управа за јавни приходи- Скопје, Ви ја доставува следната информација:				
	Број на вработени со пресметана нето плата по прагови за 03/2024-06/2024 (земени се конечни платени пресметки)				
	прагови	Број на вработени за 03/2024	Број на вработен и за 04/2024	Број на вработени за 05/2024	Број на вработени за 06/2024
	од 1 до 22,566 денари	13,698	11,591	10,096	9,148
	22567 денари	26,889	26,948	25,232	22,887
	од 22,568 до 41,251 денари	360,236	359,356	349,907	341,021
	од 41,252 до максимална нето плата денари	128,216	133,407	140,952	137,843
	ВКУПНО лица	529,039	531,302	526,187	510,899
	ВКУПНО обврзници	63,075	62,841	62,143	57,488
	Напомена: Анализата е направена со пресметковно нето (според ефективни часови и очекувани во месецот) Вклучени се сите лица: 1. со пријавено и остварено полно работно време во месецот 2. пријавени на полно работно време , а оствариле помалку работни часови во месецот 3.скратено работно време				



Реден број:	3
Архивски број на поднесено барање:	02-4919/2
Датум:	19.08.2024
Опис на информација до која се бара пристап:	1. Колкав е бројот на странци кои имаат регулиран престој во С.Македонија врз основ – работа, кои имаат отворено банкарски сметки во Македонија? 2. Од кои држави доаѓаат странците со регулиран престој во С.Македонија по основ работа кои примаат плата во С.Македонија? 3. Колкав е бројот на странци, кои имаат регулиран престој врз основ на работа, кои плаќаат придонеси поврзани со работниот однос?
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Имателот на информации од јавен карактер, Министерство за финансии – Управа за јавни приходи- Скопје, во однос на точка 1 и точка 2 од барањето, бараната информација согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19) истото го препрати на надлежност и понатамошно постапување до Министерство за внатрешни работи на РСМ и Народна банка на РСМ, додека пак во однос на точка 3 од барањето Ви ја доставува следната информација: 324 - ЕМБГ од неплатени конечни МПИН пресметки за 07/2024 година 3452 - ЕМБГ од платени конечни МПИН пресметки за 07/2024 година 3776 - Вкупно ЕМБГ од платени и неплатени конечни МПИН пресметки за 07/2024 година

Реден број:	4										
Архивски број на поднесено барање:	02-5010/1										
Датум:	26.08.2024										
Опис на информација до која се бара пристап:	Правото на враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица: враќање на данокот • Колку граѓани (физички лица) се регистрирани и се корисници на МОЈ ДДВ во 2020. 2021. 2022 и 2023 година (според годините)? • Испратете ни ја листата на корисници на апликацијата МОЈ ДДВ, скенирање на сметки, по општини, за да видиме која општина има повеќе, а која помалку корисници? • Колку изнесуваше сумата на пари што им ја вративте на граѓаните во 2020, 2021, 2022 и 2023 година со апликацијата МОЈ ДДВ, скенирање на сметки? • колкав е вкупниот износ што државата го има остварено од ДДВ во 2020, 2021, 2022 и 2023 и 2024 година? • Дали имате податоци кои категории најмногу ја користат можноста за МОЈ ДДВ (пензионери, студентски, социјални случаи, бизнисмен и сл.).										
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Имателот на информации од јавен карактер, Министерство за финансии – Управа за јавни приходи – Скопје, согласно евиденциите со кои располага, Ви доставува информација само по однос на точка 1 и точка 3 од барањето во делот на колку граѓани (физички лица) се регистрирани и се корисници на МОЈ ДДВ во 2020. 2021. 2022 и 2023 година (според годините и во однос на бараниот податок колку изнесуваше сумата на пари што им е вратена на граѓаните во 2020, 2021, 2022 и 2023 година со апликацијата МОЈ ДДВ, скенирање на сметки, и тоа: Колку граѓани (физички лица) се регистрирани и се корисници на МОЈ ДДВ во 2020. 2021. 2022 и 2023 година (според годините)? Регистрирани корисници (граѓани – физички лица) на МОЈ ДДВ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ГОДИНА</th><th>КОРИСНИЦИ НА МОЈ ДДВ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td><td>213,220</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>149,753</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>74,668</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>70,314</td></tr> </tbody> </table>	ГОДИНА	КОРИСНИЦИ НА МОЈ ДДВ	2019	213,220	2020	149,753	2021	74,668	2022	70,314
ГОДИНА	КОРИСНИЦИ НА МОЈ ДДВ										
2019	213,220										
2020	149,753										
2021	74,668										
2022	70,314										



	2023	66,039	
	2024	22,008	
	ВКУПНО	596,002	

Колку изнесуваше сумата на пари што им ја вративте на граѓаните во 2020, 2021, 2022 и 2023 година со апликацијата МОЈ ДДВ, скенирање на сметки?

Вратен износ на граѓаните

- 2020 година -46,892,806,448 денари
- 2021 година -58,193,876,897 ден.
- 2022 година -64,763,843,626 ден.
- 2023 година -70,049,904,130 ден.
- 01-08/2024 година - 52,288,614,584 ден.

Реден број:	5
Архивски број на поднесено барање:	02-8276/1
Датум:	22.10.2024
Опис на информација до која се бара пристап:	Број на компании кои користат даночни ослободувања од данок на добивка во согласност со Закон за технолошки индустриски развојни зони и Закон за контрола на државна помош и Закон за финансиска поддршка на инвестиции. Барањето се однесува за следните индустрии: автомобилска, енергија, металургија, производство, малопродажба, големопродажба, производство на тутунски производи, здравство и фармација, телекомуникации, игри на среќа, градежништво. Задржан данок на приходи од дивиденди за 2022 и 2023 година (износ на задржан данок и број на правни лица за кои е задржан данокот) Задржан данок на приход од камата и авторски хонорар за 2022 и 2023 година (износ на задржан данок и број на правни лица за кои е задржан данокот) Број на размена на информации по барање примени и испратени за 2022 и 2023 година со земји-членки на ЕУ.
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	- Број на компании кои користат даночни ослободувања од данок на добивка во согласност со Закон за технолошки индустриски развојни зони и Закон за контрола на државна помош и Закон за финансиска поддршка на инвестиции: • 24 компании користат даночни ослободувања од данок на добивка во согласност со Закон за технолошки индустриски развојни зони Барањето се однесува за следните индустрии - Задржан данок на приходи од дивиденди за 2022 и 2023 година (износ на задржан данок и број на правни лица за кои е задржан данокот): • приходи од дивиденди за 2022 и 2023 годин – износ 12,683,467.00 денари – 1 правно лице - Задржан данок на приход од камата и авторски хонорар за 2022 и 2023 година (износ на задржан данок и број на правни лица за кои е задржан данокот) : • приход од камата за 2022 и 2023 година - 35,969,035.00 – 7 правни лица • приход од авторски хонорар за 2022 и 2023 година - 33,728,469.00 – 4 правни лица -Број на размена на информации по барање примени и испратени за 2022 и 2023 година со земји-членки на ЕУ:



	Примени барања од странски даночни администрации од земји-членки на ЕУ	Упатени барања од УЈП до странски даночни администрации од земји-членки на ЕУ
2023	8	3
2022	22	4

Реден број:	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Архивски број на поднесено барање:	02-8677/1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Датум:	05.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Опис на информација до која се бара пристап:	дали ќе може од јануари 2024година до септември 2024 година колку се исплатени плати. Ве замолувам да ни ги доставите следните информации за плати, а конкретнo за: 1. Колку вработени во Македонија примаат до минимална плата и минимална плата . 2. Колку вработени се со примања до 27.700,00 денари. 3. Колку вработени се со примања до 32.000,00 денари. 4. Колку вработени се на просечната плата во Македонија. 5. Колку вработени се со примања до 61.000,00 денари. 6. И колку вработени се со примања над 61.000,00 денари.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	<table><tr><td colspan="10">Воприлог податоците:</td></tr><tr><td colspan="10">Број на вработени со пресметана нето плата по прагови за 01/2024-09/2024(земени се конечни платени пресметки)</td></tr><tr><td>прагови</td><td>Број на вработени за 01/2024</td><td>Број на вработени за 02/2024</td><td>Број на вработени за 03/2024</td><td>Број на вработени за 04/2024</td><td>Број на вработени за 05/2024</td><td>Број на вработени за 06/2024</td><td>Број на вработени за 07/2024</td><td>Број на вработени за 08/2024</td><td>Број на вработени за 09/2024</td></tr><tr><td>под минимална плата (од 1 до минимална плата-I)</td><td>4,512</td><td>4,261</td><td>13,780</td><td>11,702</td><td>10,279</td><td>11,639</td><td>9,795</td><td>11,499</td><td>9,803</td></tr><tr><td>минимална плата</td><td>7,259</td><td>6,293</td><td>27,010</td><td>27,121</td><td>25,714</td><td>25,402</td><td>25,771</td><td>25,855</td><td>25,156</td></tr><tr><td>над минимална плата до 27699 денари(минимална плата-I до 27699)</td><td>209,727</td><td>210,885</td><td>156,713</td><td>156,158</td><td>150,760</td><td>152,036</td><td>155,890</td><td>150,492</td><td>142,591</td></tr><tr><td>од 27700 до 31999 денари</td><td>69,213</td><td>71,163</td><td>73,713</td><td>72,461</td><td>72,900</td><td>73,903</td><td>74,706</td><td>70,721</td><td>70,229</td></tr><tr><td>од 32000 до под просечна плата (од 32000 до просечна плата-II)</td><td>101,759</td><td>97,268</td><td>121,687</td><td>131,116</td><td>130,805</td><td>136,029</td><td>128,169</td><td>130,649</td><td>131,804</td></tr><tr><td>просечна плата до 60999 денари</td><td>99,851</td><td>103,799</td><td>93,724</td><td>90,293</td><td>94,293</td><td>88,042</td><td>93,252</td><td>97,312</td><td>96,889</td></tr><tr><td>од 61000 до максимална плата</td><td>42,271</td><td>40,712</td><td>42,286</td><td>44,921</td><td>47,077</td><td>45,605</td><td>44,709</td><td>45,862</td><td>46,751</td></tr><tr><td>ВКУПНО лица</td><td>534,592</td><td>534,381</td><td>528,913</td><td>533,762</td><td>531,828</td><td>532,646</td><td>532,292</td><td>532,390</td><td>523,223</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">За минимална и просечна плата во анализата по месеци земени според:</td></tr><tr><td>Период</td><td>Минимална плата</td><td>Просечната плата (според ДЗС)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202401</td><td>20175</td><td>39542</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202402</td><td>20175</td><td>39276</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202403</td><td>22567</td><td>40496</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202404</td><td>22567</td><td>41085</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202405</td><td>22567</td><td>41252</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202406</td><td>22567</td><td>41939</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202407</td><td>22567</td><td>40961</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202408</td><td>22567</td><td>41097</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>202409</td><td>22567</td><td>41585</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Напомена:</td></tr><tr><td colspan="10">Анализата е направена со пресметовано нето (според ефективни часови и очекувани во месецот)</td></tr><tr><td colspan="10">(Без оглед на ефективните работни часови во месецот, сите се сведени на максимален број на часови во месецот.)</td></tr><tr><td colspan="10">Вклучени се сите лица:</td></tr><tr><td colspan="10">1. сопријавени и остварено полно работно време во месецот</td></tr><tr><td colspan="10">2. пријавени на полно работно време, а оствариле помалку работни часови во месецот</td></tr><tr><td colspan="10">3. скратено работно време</td></tr></table>	Воприлог податоците:										Број на вработени со пресметана нето плата по прагови за 01/2024-09/2024(земени се конечни платени пресметки)										прагови	Број на вработени за 01/2024	Број на вработени за 02/2024	Број на вработени за 03/2024	Број на вработени за 04/2024	Број на вработени за 05/2024	Број на вработени за 06/2024	Број на вработени за 07/2024	Број на вработени за 08/2024	Број на вработени за 09/2024	под минимална плата (од 1 до минимална плата-I)	4,512	4,261	13,780	11,702	10,279	11,639	9,795	11,499	9,803	минимална плата	7,259	6,293	27,010	27,121	25,714	25,402	25,771	25,855	25,156	над минимална плата до 27699 денари(минимална плата-I до 27699)	209,727	210,885	156,713	156,158	150,760	152,036	155,890	150,492	142,591	од 27700 до 31999 денари	69,213	71,163	73,713	72,461	72,900	73,903	74,706	70,721	70,229	од 32000 до под просечна плата (од 32000 до просечна плата-II)	101,759	97,268	121,687	131,116	130,805	136,029	128,169	130,649	131,804	просечна плата до 60999 денари	99,851	103,799	93,724	90,293	94,293	88,042	93,252	97,312	96,889	од 61000 до максимална плата	42,271	40,712	42,286	44,921	47,077	45,605	44,709	45,862	46,751	ВКУПНО лица	534,592	534,381	528,913	533,762	531,828	532,646	532,292	532,390	523,223											За минимална и просечна плата во анализата по месеци земени според:										Период	Минимална плата	Просечната плата (според ДЗС)								202401	20175	39542								202402	20175	39276								202403	22567	40496								202404	22567	41085								202405	22567	41252								202406	22567	41939								202407	22567	40961								202408	22567	41097								202409	22567	41585								Напомена:										Анализата е направена со пресметовано нето (според ефективни часови и очекувани во месецот)										(Без оглед на ефективните работни часови во месецот, сите се сведени на максимален број на часови во месецот.)										Вклучени се сите лица:										1. сопријавени и остварено полно работно време во месецот										2. пријавени на полно работно време, а оствариле помалку работни часови во месецот										3. скратено работно време									
Воприлог податоците:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Број на вработени со пресметана нето плата по прагови за 01/2024-09/2024(земени се конечни платени пресметки)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
прагови	Број на вработени за 01/2024	Број на вработени за 02/2024	Број на вработени за 03/2024	Број на вработени за 04/2024	Број на вработени за 05/2024	Број на вработени за 06/2024	Број на вработени за 07/2024	Број на вработени за 08/2024	Број на вработени за 09/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
под минимална плата (од 1 до минимална плата-I)	4,512	4,261	13,780	11,702	10,279	11,639	9,795	11,499	9,803																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
минимална плата	7,259	6,293	27,010	27,121	25,714	25,402	25,771	25,855	25,156																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
над минимална плата до 27699 денари(минимална плата-I до 27699)	209,727	210,885	156,713	156,158	150,760	152,036	155,890	150,492	142,591																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
од 27700 до 31999 денари	69,213	71,163	73,713	72,461	72,900	73,903	74,706	70,721	70,229																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
од 32000 до под просечна плата (од 32000 до просечна плата-II)	101,759	97,268	121,687	131,116	130,805	136,029	128,169	130,649	131,804																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
просечна плата до 60999 денари	99,851	103,799	93,724	90,293	94,293	88,042	93,252	97,312	96,889																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
од 61000 до максимална плата	42,271	40,712	42,286	44,921	47,077	45,605	44,709	45,862	46,751																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ВКУПНО лица	534,592	534,381	528,913	533,762	531,828	532,646	532,292	532,390	523,223																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
За минимална и просечна плата во анализата по месеци земени според:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Период	Минимална плата	Просечната плата (според ДЗС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202401	20175	39542																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202402	20175	39276																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202403	22567	40496																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202404	22567	41085																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202405	22567	41252																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202406	22567	41939																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202407	22567	40961																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202408	22567	41097																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
202409	22567	41585																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Напомена:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Анализата е направена со пресметовано нето (според ефективни часови и очекувани во месецот)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(Без оглед на ефективните работни часови во месецот, сите се сведени на максимален број на часови во месецот.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Вклучени се сите лица:																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1. сопријавени и остварено полно работно време во месецот																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2. пријавени на полно работно време, а оствариле помалку работни часови во месецот																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3. скратено работно време																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



Реден број:	7
Архивски број на поднесено барање:	02-8930/1
Датум:	11.11.2024
Опис на информација до која се бара пристап:	Извештај за примена партиципација во ЈЗУ Клиничка болница Тетово, за период од 1 јануари 2024 година до месец ноември 2024 година по месеци поединечно
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19), барањето е препратено на надлежност и постапување до Фонд за здравствено осигурување на РСМ.
Реден број:	8
Архивски број на поднесено барање:	02-9196/1
Датум:	22.11.2024
Опис на информација до која се бара пристап:	„Извештај за примена партиципација во ЈЗУ Клиничка болница Тетово, за 2023 година по месеци поединечно,“
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19), барањето е препратено на надлежност и постапување до ЈЗУ Клиничка болница Тетово.
Реден број:	9
Архивски број на поднесено барање:	02-9197/2
Датум:	22.11.2024
Опис на информација до која се бара пристап:	Колку парични средства се наплатени по основ на паркирање на паркингот на Клиничкиот центар „Мајка Тереза,“ Скопје за 2023 година и 2024 година до месец Ноември 2024 година,“
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19), барањето е препратено на надлежност и постапување до ЈП Градски Паркинг Скопје.
Реден број:	10
Архивски број на поднесено барање:	02-63/2
Датум:	02.01.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	„Ве известувам дека Управата за јавни приходи има донесено Одлука со која се утврдува прометна вредност на земјиште по м2 со бр.14-3637/1 од 24.05.2002 година. Воедно, Управата за јавни приходи има донесено и Ценовник за земјиште за катастарски општини од 04.02.2002 година Имајќи во предвид дека погоре цитираните одлуки/ценовник не се достапни на веб страната на Управата за јавни приходи, а истите се документи од јавен карактер и денес се применуваат во постапките за денационализација, Ве молам за постапување по барањето и достава на електронска форма на погоре наведените одлуки/ценовник,“
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19), барањето е препратено на надлежност и постапување до Министерство за финансии.
Реден број:	11
Архивски број на поднесено барање:	02-246/1
Датум:	13.01.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	На ден 08.11.2024 godina, se obrativno po elektrosnki pat do Uprava za javni prihodi Skopje, bidejki kaficot od xxxxxx, – ne dava fiskalna сметка. Od UJP dobivme povraten odgovor deka prijavata e primena



	na den 12.11.2024 godina. Soglasno zakonot za sloboden pristap do informacii od javen karakter, go podnesuvam ova baranje za toa kako e postapeno i barame da bideme pismeno izvesteni na pogore navedenata email adresa
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 6 став 1 точка 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19) и член 9 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ„бр.13/06...35/18 и „Службен весник на РСМ„ бр.275/19...247/22) барањето за пристап до информации од јавен карактер е одбиено.

Реден број:	12
Архивски број на поднесено барање:	02-1098/1
Датум:	06.02.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	„Конкретно за услугата: пријавување на ДДВ и плаќање на ДДВ 1. Дали постојат канали преку кои граѓаните можат и на кој начин (со дигитални алатки или со физичко присуство преку формулари, итн.) да го искажат своето мислење/искуство за добиените услуги? 2. Дали водите евиденција за мислењата/искуствата на граѓаните од добиените услуги? 3. Дали доколку водите евиденција за мислењата/искуствата, истата ја објавувате јавно во вид на статистички податоци, анкети, наоди од следењето на Вашата работа од страна на граѓанските организации, итн.? 4. Доколку ги објавувате овие податоци, дали се сегрегирани по род, попреченост, национална припадност, итн.? 5. Дали доколку водите евиденција за мислењата/искуствата на граѓаните од добиените услуги од Вашата институција, истата ја користите за подобрување на Вашите услуги и како? Ве молиме доставете ни документ со кој би го поддржале ова тврдење.,
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	УЈП секоја година прави истражување за мерење на задоволство на корисниците за услугите кои ги дава управата. Ова се прави со цел давање на квалитетни и навремени услуги кон даночните обврзници и другите корисници, како и зацврстувањето на нивната доверба во Управата за јавни приходи, како и добивање на повратни информации од корисниците на услугите преку достапните механизми и алатки за истражување, а со цел континуирано подобрување на услугите од една страна и препознавање на реалните барања на корисниците на услуги, од друга страна. Прашалникот за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Управата за јавни приходи е дизајниран според принципот на едноставност и на начин што на корисниците на услугите нема да им одземе време. Истовремено, прашалникот овозможува корисникот на услугата да го изрази своето мислење, да даде позитивен/негативен коментар или препорака за работењето и услугите на Управата за јавни приходи, преку следните прашања: 1) Задоволство од соработката со Управата за јавни приходи 2) Задоволство од квалитетот на услугите на Управата за јавни приходи 3) Задоволство од начинот на комуникацијата со даночниот службеник 4) Задоволство од навремено обезбедена услуга од даночниот службеник 5) Задоволство од професионалноста и третманот од вработените во УЈП 6) Задоволство од Е-услугите кои ги дава Управата за јавни приходи 7) Прегледност и достапност на бараните информации преку веб страната на Управата за јавни приходи 8) Задоволство од соработката со Управата за јавни приходи во постапка на одложено плаќање на долг 9) Задоволство од соработка – професионалност на даночниот инспектор/даночниот контролор во текот на даночната контрола. Анкета секоја година, во период од 30 денови е достапна преку веб страната на Управата за јавни приходи. За спроведување на истражувањето, а со цел да се информираат за поставената анкета на веб страната се доставува известување преку е-пошта на даночни обврзници кои се корисници на даночните услуги одбрани по случаен избор. Резултатите од мерењето на задоволството се сумираат во посебна анализа и истите се користат за интерна употреба на УЈП.



Реден број:	13
Архивски број на поднесено барање:	02-1528/1
Датум:	21.02.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	Број на избрани и именувани лица и јавни службеници во вашата институција до ден 31.12.2024 година, вкупен износ на исплатени надоместоци и други примања на избрани и именувани лица во институцијата во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година од буџетски средства согласно Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија и другите избрани и именувани лица, број на вработени кои оствариле право на варијабилан дел од плата во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, вкупен износ на исплатениот варијабилан дел од плата на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, вкупен износ на исплатени средства за прекувремена работа на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, број на вработени кои биле пријавени во Државниот инспекторат за труд за извршување прекувремена работа во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, согласно со Законот за работни односи, вкупен износ на исплатени средства за неискористен одмор на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, согласно со Законот за работни односи и вкупен број на вработени што се дел од синдикатот/ите и на кои им се задржува дел од плата за синдикална членарина и износ на задржаниот дел на ниво на институција на годишно ниво
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	1. Број на избрани и именувани лица и јавни службеници во вашата институција до ден 31.12.2024 година. - Именувани 2 лица - Вработени (даночни службеници) 946 лица 2. Вкупен износ на исплатени надоместоци и други примања на избрани и именувани лица во институцијата во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година од буџетски средства согласно Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија и другите избрани и именувани лица. – 1.140.022 денари бруто / 744.717 денари нето износ на исплатени надоместоци и други примања на избрани и именувани лица во институцијата во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година 3. Број на вработени кои оствариле право на варијабилан дел од плата во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година. - додаток на плата 30% од основната плата согласно колективен договор – сите вработени го остварувале правото секој месец - 10 % додаток на плата за изложеност на ризик согласно колективен договор - +/- околу 208 вработени го остварувале правото секој месец - друг варијабилан дел од плата (прекувремена работа, работа во неработен ден, работа во денови на празник, ноќна работа) – во пресметководниот период е исплатено на вкупно 492 вработени 4. Вкупен износ на исплатениот варијабилан дел од плата[1] на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година. - додаток на плата 30% од основната плата согласно колективен договор – во пресметководниот период е исплатено 91.940.258 денари бруто / 60.664.361 денари нето износ - 10 % додаток на плата за изложеност на ризик согласно колективен договор - во пресметководниот период е исплатено 7.214.370 денари бруто / 4.751.650 денари нето износ - друг варијабилан дел од плата (прекувремена работа, работа во неработен ден, работа во денови на празник, ноќна работа) – во пресметководниот период е исплатено 2.220.596 денари бруто / 1.461.636 денари нето износ



	5. Вкупен износ на исплатени средства за прекувремена работа на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година. - Во пресметководниот период по овој основ е исплатено 1.827.666 денари бруто / 1.202.993 денари нето износ 6. Број на вработени кои биле пријавени во Државниот инспекторат за труд за извршување прекувремена работа во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, согласно со Законот за работни односи. - Известување до ДИТ за прекувремена работа на 01.09.2024 година за 12 лица 7. Вкупен износ на исплатени средства за неискористен одмор на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година, согласно со Законот за работни односи. - Нема исплатени средства за неискористен одмор на вработените во периодот од 1 јули 2024 до 31.12.2024 година 8. Вкупен број на вработени што се дел од синдикатот/ите и на кои им се задржува дел од плата за синдикална членарина и износ на задржаниот дел на ниво на институција на годишно ниво; - Вкупен број на вработени што се дел од синдикатот/ите – 786 вработени, износ на задржаниот дел на ниво на институција на годишно ниво 4.261.331 денари
--	--

Реден број:	14
Архивски број на поднесено барање:	02-2633/1
Датум:	26.03.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	Број на даночни обврзници кај кои настанала статусна измена (поделба, спојување и присоединување) во период од 2014-2024 година, по години, како и број на случаи на наплатен данок и поединечен износ на наплатен данок како резултат на конкретна статусна промена во период од 2014 до 2024 година доколку е утврдено дека отсуствува даночен континуитет од членот 27 од ЗДД.
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/19), барањето е препратено на надлежност и постапување до ЦРСМ.

Реден број:	15
Архивски број на поднесено барање:	02-2753/1
Датум:	28.03.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	а) Листа на физички лица кои искористиле даночни олеснувања за донации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година; б) Листа на правни субјекти кои што побарале даночни бенефиции (ослободувања) за донации до граѓански организации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година; в) Листа на правни субјекти (здруженија и фондации регистрирани согласно Законот за донации и спонзорства) кои што побарале даночни бенефиции (ослободувања) за донации до граѓански организации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	- Листа на физички лица кои искористиле даночни олеснувања за донации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година. - Согласно евиденциите со кои располага Управата за јавни приходи, три (3) физички лица искористиле даночни олеснувања за донации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година



	- Листа на правни субјекти кои што побарале даночни бенефиции (ослободувања) за донации до граѓански организации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2023 година. - Согласно евиденциите со кои располага Управата за јавни приходи, 1379 правни лица побарале даночни бенефиции (ослободувања) за донации до граѓански организации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година - Листа на правни субјекти (здруженија и фондации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации) кои што побарале даночни бенефиции (ослободувања) за донации до граѓански организации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година. - Согласно евиденциите со кои располага Управата за јавни приходи 12 правни субјекти (здруженија и фондации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации) побарале даночни бенефиции (ослободувања) за донации до граѓански организации согласно Законот за донации и спонзорства од јавни дејности во текот на 2024 година.
--	--

Реден број:	16
Архивски број на поднесено барање:	02-2754/1
Датум:	28.03.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	Колку синдикати постојат во Управата за јавни приходи и за колку вработени на секој синдикат поединечно Управата има направено задршки на име месечна членарина од платата за месец Февруари 2025 година.
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно евиденциите со кои располага Управата за јавни приходи утврдено е дека во Управата за јавни приходи функционираат 3 (три) синдикати, УПОЗ, СОЛИДАРНОСТ и САДУ. Од исплатената плата за месец февруари за синдикатот УПОЗ направена е задршка од плата на име членарина на 128 вработени, за синдикат СОЛИДАРНОСТ направена е задршка од плата на име членарина на 539 вработени и за синдикатот САДУ направена е задршка од плата на име членарина на 61 вработен.

Реден број:	17
Архивски број на поднесено барање:	02-2947/1
Датум:	08.04.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	Во однос на прилог доставеното барање за слободен пристап до информации од јавен карактер поднесено согласно член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Ве замолувам да извршите проверка кај надлежната регионална дирекција во однос на наведеното правно лице -во стечај XXXXXXXXXXXX за кое УЈП има различно право како доверител на дел од имотот кој се уште не е пренесен на РСМ. Нивното прашање е дали имотот на кој УЈП има различно право согласно Решение xxxxxx од xxxxxx година е е сопственост на Република Северна Македонија. Ве молам за одговор по доставеното барање, најдоцна до 11/04/2025 година.
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно член 18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ„ бр.101/2019) го препрати на надлежност и постапување до Агенцијата за управување со одземен имот.

Реден број:	18
Архивски број на поднесено барање:	02-3543/1
Датум:	29/04/2025



Опис на информација до која се бара пристап:	Процент и број на вработените во институцијата поделен по етничка припадност. Органограм со раководни позиции на институцијата и имињата кои ги водат истите Извештај од последниот конкурс за вработување и последниот извештај за унапредување на вработените.
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Во однос на барањето за пристап до информации од јавен карактер број 02-3543/1 од 29.04.2025 година, имателот на информации од јавен карактер, Управа за јавни приходи Скопје констатираше дека податоци може да достави само по однос на бараниот податок за Процент и број на вработените во институцијата поделен по етничка припадност и Органограм со раководни позиции на институцијата, кој е и јавно објавен на веб страната на Управата за јавни приходи (линк- http://www.ujp.gov.mk/mk/organizaciska_struktura). Податоците за процент и број на вработените во институцијата поделен по етничка припадност е обработен и прикажан во табеларен преглед, кој заедно со органограмот со раководни позиции на институцијата во електронски запис по електронски пат/е-маил, ќе бидат доставени согласно наведениот начин во барањето за пристап до информации од јавен карактер во кое барање, барателот навел како сака да се запознае со содржината на бараната информација и на кој начин сака информацијата да му биде доставена. Имателот на информации од јавен карактер, утврди дека бараната информација во делот на имиња на раководни позиции на институцијата и податокот за Извештај од последниот конкурс за вработување и последниот извештај за унапредување на вработените е информација која е исклучена од правото за слободен пристап до информации од јавен карактер согласно член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“, бр.101/2019), со оглед дека тоа е информација чие давање/откривање би значело повреда на правото за заштита на личните податоци. Согласно член 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“, бр.101/19) основна цел на овој Закон не е давање на увид личен податок за трети лица, напротив основна цел е јавност и отвореност во работењето на имателите на информации од јавен карактер. Во член 44 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“, бр.62/2005.....Службен весник на РСМ, бр.110/2019...39/25) личните податоци на вработените работодавачите ги собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само ако е тоа определено со овој или друг закон или ако е тоа потребно заради остварување на правата и обврските од работниот однос или во врска со работниот однос на работникот и овие податоци може да се доставуваат на трети лица само ако работникот дал изрична согласност за тоа. Согласно Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“, бр.42/2020), личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, ментален, економски, културен или социјален идентитет (име и презиме на определено лице, местото на раѓање, датумот на раѓање, телефонскиот број, семејниот статус, сметката во банка, број на кредитна картичка). Кога станува збор за заштитата на личните податоци, треба да се има предвид дека Извештајот од последниот конкурс за вработување и последниот извештај за унапредување на вработените кој се изготвува од Управата за јавни приходи содржи лични податоци на чие што давање во бараната форма ќе значи повреда на заштитата на личните податоци. Управата како контролор има обврска податоците за физичките лица кои претставуваат личен податок да ги обработува во согласност со целите утврдени со законот за заштита на лични податоци. Обработката (прибирање/давање/посредување и сл.) на личните податоци извршена спротивно на законските цели за кои се прибрани и надвор од нив претставува повреда на правото за заштита на личните податоци. Во постапката на проверка на последиците кои би настанале врз интересот кој се заштитува наспроти јавниот интерес со објавување на информацијата, спроведувајќи го тестот на штетност, се оцени дека објавувањето на бараните информации спротивно на законските цели за кои се прибрани и надвор од нив би ја повредило обврската за чување и заштита на личните податоци на



	вработените, а со тоа ќе настане и нарушување на безбедност на личните податоци. Со објавување на бараната информација се нанесува штета а последиците врз интересот кој се заштитува се поголеми од јавниот интерес што би се постигнал со објавување на бараните информации.		
	Процент и број на вработените во институцијата поделен по етничка припадност		
	Националност	Број	Процент
	Македонци	664	70,19%
	Албанци	239	25,26%
	Турци	16	1,69%
	Роми	8	0,85%
	Срби	7	0,74%
	Власи	7	0,74%
	Бошњаци	3	0,32%
	Други	1	0,11%
	Македонски Муслиман	1	0,11%
	Вкупно вработени во УЈП	946	100,00%

Реден број:	19
Архивски број на поднесено барање:	02-3721/1
Датум:	08.05.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	Се обраќаме во име на Здружение на граѓани xxxxxxxx, основано на xxxxxxxx година согласно Законот за здруженија и фондации со претежна дејност: шифра 94.990 – дејности на други организации врз база на зачленување н.д.м. Согласно актот за основање на Здружението на граѓани xxxxxxxx, основна цел на здружението за која што е основано е да обезбеди парични и материјални донации кои ќе го помогнат животот на лицата повредени во пожарот во ноќниот клуб во Кочани од 16 март 2025 година и помош и поддршка на семејствата на починатите лица. Здружението има трансакциска наменска сметка со цел собирање на донации од домашни и странски физички и правни лица, а потоа истите тие финасиски средства да бидат поеднакво распределени на лицата повредени од настанот на 16 март 2025 година и на семејствата на починатите лица. Имајќи предвид дека Управата за јавни приходи како орган на државната управа извршува управни и други стручни работи кои се однесуваат на спроведувањето на законите и други прописи за даноците, како и обезбедува информирање и давање појаснување на даночните обврзници во однос на примената на прописите од областа на даноците и даночниот систем Здружението на граѓани xxxxxxxx со овој допис бара информации и појаснувања за следното: 1. Во случај на давање и примање на донација каде што како примател на донација се јавува xxxxxxxx дали се применува исклучокот од правилото за склучен писмен договор за донација согласно член 4 став 2 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, имајќи го предвид основачкиот акт на здружението? 2. Дали распределбата на финасиските средства (донациите) од страна на xxxxxxxx кон трансакциските сметки на физичките лица засегнати од настанот на 16 март 2025 година се смета како дејствие на донација и за истото е потребно склучен писмен договор согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности? 3. Дали крајниот корисник на донацијата (физичкото лице засегнато од настанот од 16 март 2025 година) е обврзано да го пријави тој доход со годишната даночна пријава имајќи го предвид членот 12 став 1 алинеја 16 од Законот за данокот на личен доход каде што е наведено дека данок на доход не се плаќа за примени донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности? 4. Дали во случај на давање и примање на донација каде што како давател на



	донација се јавува домашно или странско физичко и правно лице, а како примател на донација xxxxxxxxxx давателот и примателот на донацијата се должни да изготват извештај за дадената и за добиената донација согласно член 19 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности? Во продолжение два случаи кои се јавуваат како најчести во процесот на давање и примање на донации: „Правно лице од Германија сака донира xxxxxxxxxx евра преку девизна сметка на xxxxxxxx. Од девизната сметка финасиските средства (донацијата) се конвертираат во денари и се префрлаат на наменската сметка на xxxxxxxx. Од наменската сметка на xxxxxxxx согласно одлука за распределба на финасиските средства (донациите) донесена од Управниот одбор на xxxxxxxx се распределуваат до сите физички лица засегати од настанот од xxxxxxxx.“ “Правно лице од Македонија донира xxxxxxxx денари на наменска сметка на xxxxxxxx. Од наменската сметка на xxxxxxxx согласно одлука за распределба на финасиските средства (донациите) донесена од Управниот одбор на xxxxxxxx се распределуваат до сите физички лица засегати од настанот од xxxxxxxx година.“
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Се обраќаме во име на Здружение на граѓани xxxxxxxx, основано на 11.04.2025 година согласно Законот за здруженија и фондации со претежна дејност: шифра 94.990 – дејности на други организации врз база на зачленување н.д.м. Согласно актот за основање на Здружението на граѓани xxxxxxxx, основна цел на здружението за која што е основано е да обезбеди парични и материјални донации кои ќе го помогнат животот на лицата повредени во пожарот во ноќниот клуб во Кочани од 16 март 2025 година и помош и поддршка на семејствата на починатите лица. Здружението има трансакциска наменска сметка со цел собирање на донации од домашни и странски физички и правни лица, а потоа истите тие финасиски средства да бидат поеднакво распределени на лицата повредени од настанот на xxxxxxxx година и на семејствата на починатите лица. Имајќи предвид дека Управата за јавни приходи како орган на државната управа извршува управни и други стручни работи кои се однесуваат на спроведувањето на законите и други прописи за даноците, како и обезбедува информирање и давање појаснување на даночните обврзници во однос на примената на прописите од областа на даноците и даночниот систем Здружението на граѓани xxxxxxxxxx со овој допис бара информации и појаснувања за следното: 1. Во случај на давање и примање на донација каде што како примател на донација се јавува xxxxxxxx дали се применува исклучокот од правилото за склучен писмен договор за донација согласно член 4 став 2 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, имајќи го предвид основачкиот акт на здружението? 2. Дали распределбата на финасиските средства (донациите) од страна на xxxxxxxx кон трансакциските сметки на физичките лица засегнати од настанот на 16 март 2025 година се смета како дејствие на донација и за истото е потребно склучен писмен договор согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности? 3. Дали крајниот корисник на донацијата (физичкото лице засегнато од настанот од 16 март 2025 година) е обврзано да го пријави тој доход со годишната даночна пријава имајќи го предвид членот 12 став 1 алинеја 16 од Законот за данокот на личен доход каде што е наведено дека данок на доход не се плаќа за примени донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности? 4. Дали во случај на давање и примање на донација каде што како давател на донација се јавува домашно или странско физичко и правно лице, а како примател на донација xxxxxxxxxx давателот и примателот на донацијата се должни да изготват извештај за дадената и за добиената донација согласно член 19 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности? Во продолжение два случаи кои се јавуваат како најчести во процесот на давање и примање на донации: „Правно лице од Германија сака донира xxxxxxxx евра преку девизна сметка на xxxxxxxx. Од девизната сметка финасиските средства (донацијата) се конвертираат во денари и се префрлаат на наменската сметка на xxxxxxxx. Од наменската сметка на xxxxxxxx согласно одлука за распределба на финасиските средства (донациите) донесена од Управниот одбор на xxxxxxxx



	се распределуваат до сите физички лица засегати од настанот од 16 март 2025.“ “Правно лице од Македонија донира xxxxxx денари на наменска сметка на xxxxxxxx. Од наменската сметка на СУПОРТКО Кочани согласно одлука за распределба на финасиските средства (донациите) донесена од Управниот одбор на xxxxxxxxxx се распределуваат до сите физички лица засегати од настанот од xxxxxxxx година.“
--	--

Реден број:	19
Архивски број на поднесено барање:	02-4457/1
Датум:	30.05.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	Информација за 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 година, дали има и колкав е обемот на пријавен данок од нематеријален имот – криптовалути (криптомедства/виртуелни валути) за секоја од овие години посебно.
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	Согласно евиденциите со кои располага Управата за јавни приходи, податоците за бараните години се следни: - 2020 поднесени 12 пресметки со утврден данок 371.845,00 ден - 2021 поднесени 3 пресметки со утврден данок 11.895,00 ден - 2022 поднесени 13 пресметки со утврден данок 3.486.558,00 ден - 2023 поднесени 20 пресметки со утврден данок 200.395,00 ден - 2024 поднесени 49 пресметки со утврден данок 972.303,00 ден

Реден број:	20
Архивски број на поднесено барање:	02-5585/1
Датум:	17.07.2025
Опис на информација до која се бара пристап:	„1. Колку вработени во Македонија примаат минимална плата . 2. Колку вработени се со примања до 30.000,00 денари. 3. Колку вработени се на просечната плата во Македонија. 4. И колку вработени се со примања над просечната плата,,
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	



Број на вработени со пресметана нето плата по прагови за 01/2025-05/2025(земени се конечни платени пресметки)					
прагови	Број на вработени за 01/2025	Број на вработени за 02/2025	Број на вработени за 03/2025	Број на вработени за 04/2025	Број на вработени за 05/2025
под минимална плата (од 1 до минимална плата-1)	5,076	5,109	20,741	9,373	8,063
минимална плата	6,819	5,983	15,589	0	0
над минимална плата до 30000 денари (минимална плата+1 до 30000)	192,537	203,051	150,342	163,758	161,019
од 30001 до под просечна плата (од 30001 до просечна плата-1)	178,016	176,197	191,825	200,356	204,963
просечна плата	0	5	0	2	0
над просечна плата	138,898	138,384	140,548	137,204	135,915
ВКУПНО лица	521,346	528,729	519,045	510,693	509,960
Напомена:					
Анализата е направена со пресметковно нето (според ефективни часови и очекувани во месецот)					
(Без оглед на ефективните работни часови во месецот, сите се сведени на максимален број на часови во месецот.)					
Вклучени се сите лица:					
1. со пријавено и остварено полно работно време во месецот					
2. пријавени на полно работно време, а оствариле помалку работни часови во месецот					
3. скратено работно време					
	Период	Минимална плата	Просечната плата (според ДЗС)		
	202501	22567	43050		
	202502	22567	43053		
	202503	24379	44763		
	202504	24379	45452		
	202505	24379	45796		
Напомена:					
„Податоците за бруто плата, нето плата, придонесите од задолжително социјално осигурување и данокот на личен доход, Управата за јавни приходи ги добива од МПИН пресметките поднесени од работодавачите и во истите се вклучени сите додатоци на плата како што се додаток за минат труд, прекувремена работа, работа во ден на неделен одмор, ноќна работа“.					

Реден број:	21																				
Архивски број на поднесено барање:	02-6595/1																				
Датум:	26.08.2025																				
Опис на информација до која се бара пристап:	Број на даночни обврзници регистрирани за целите на ДДВ-месечни -Број на даночни обврзници регистрирани за целите на ДДВ-тримесечни -Број на даночни обврзници регистрирани за целите на ДДВ-физички лица																				
Одговор од страна на Имател на информации од јавен карактер:	<table><tr><th>ознака</th><th>месечни</th><th>тримесечни</th><th>вкупно</th></tr><tr><td>Правно лице и Правно лице за ДДВ</td><td>7631</td><td>31044</td><td>38675</td></tr><tr><td>СВД-Самостоен вршител на дејност</td><td>103</td><td>1642</td><td>1745</td></tr><tr><td>ФЛ-Физичко лице</td><td>13</td><td>806</td><td>819</td></tr><tr><td>вкупно</td><td>7747</td><td>33492</td><td>41239</td></tr></table>	ознака	месечни	тримесечни	вкупно	Правно лице и Правно лице за ДДВ	7631	31044	38675	СВД-Самостоен вршител на дејност	103	1642	1745	ФЛ-Физичко лице	13	806	819	вкупно	7747	33492	41239
ознака	месечни	тримесечни	вкупно																		
Правно лице и Правно лице за ДДВ	7631	31044	38675																		
СВД-Самостоен вршител на дејност	103	1642	1745																		
ФЛ-Физичко лице	13	806	819																		
вкупно	7747	33492	41239																		